

**Известување за концентрација со која АЛФИ РЕ, управување со алтернативни инвестициски фондови, д.о.о од Словенија ќе стекне самостојна контрола над ДЦО, друштво за развој на проекти д.о.о. од Словенија**

**(предмет бр. 08-125 од 2022 година)**

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 21.09.2022 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација кое се однесува на стекнување на самостојна контрола од страна на АЛФИ РЕ, управување со алтернативни инвестициски фондови, д.о.о со регистрирано седиште на адреса Веровшкова улица 55А, 1000 Љубљана, Словенија, над друштвото ДЦО, друштво за развој на проекти д.о.о. со регистрирано седиште на Леталишка цеста 33, 1000 Љубљана, Словенија.

АЛФИ РЕ, управување со алтернативни инвестициски фондови, д.о.о е управител на алтернативни инвестициски фондови регистрирани во Агенцијата за пазар на хартии од вредност на Словенија. АЛФИ РЕ, управување со алтернативни инвестициски фондови, д.о.о анализира (потенцијални) инвестиции и управува со инвестициски фондови, додека самото управување со инвестициите е делумно пренесено на други друштва. АЛФИ РЕ, управување со алтернативни инвестициски фондови управува со Алфи РЕ, СИС, кој е основан под називот АЛФИ РЕ, Специјален инвестициски фонд со регистрирано седиште на адреса Веровшкова улица 55А, 1000 Љубљана, Словенија.

Алфи Групата има регистрирано присуство во Северна Македонија:

- ПРО КОЛЕКТ ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на адреса ул. Христо Татарчев 121-Г, Кисела Вода, Скопје, друштво специјализирано во наплата на долгови по вонсудски пат Главните активности на ПРО КОЛЕКТ ДООЕЛ Скопје се наплата и откуп на побарувања и
- АПОЛЛО МК ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на адреса Булевар Киро Глигоров бр. 13, Гази Баба, Скопје, кое е активно со продажба на големо на играчки, квалитетна опрема за деца, детски додатоци и текстилни производи за деца.

Алфи Групата не е присутна на релевантниот пазар во Северна Македонија, како што е дефиниран релевантниот пазар подолу.

ДЦО, друштво за развој на проекти д.о.о. е сопственик на недвижен имот кој се наоѓа на адресата Дунајска цеста 155-157, 1000 Љубљана, Словенија што претставува градежна парцела во Љубљана, Словенија каде што се гради деловна зграда која се состои од приземје, два (2) подземни ката и седум (7) ката над земјата. Овој имот првенствено ќе се користи за канцелариски и комерцијална употреба.

ДЦО, друштво за развој на проекти д.о.о. не е присутно, ниту пак воопшто остварува приходи во Северна Македонија.

Релевантниот пазар на стоки за пријавената концентрација би можел да се дефинира како **пазар за управување со комерцијален недвижен имот.**

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk) и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

22.09.2022 година

Скопје